



Број: 11 - ____ / ____

Датум: _____

Скопје

Врз основа на одредбите од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2026 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 23/2025) и Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на еднократна парична помош, поднесувам :

БАРАЊЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ (лекување и
социјален ризик) за 2026 година

I. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ

Име и презиме: _____

Адреса на живеење: _____

Контакт телефон: _____

II. ОСНОВ ЗА БАРАЊЕТО

(заокружете една од наведените категории)

1. Физички лица со малигни заболувања

- копија од лична карта или патна исправа;
- специјалистички извештај и медицински доказ за болеста и терапијата, издаден од овластена здравствена установа, не постар од една (1) година;
- копија од трансакциска сметка на подносителот/примателот.

Висината на еднократната парична помош за оваа категорија изнесува до **30.000 денари**, а истата ја утврдува Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

2. Други тешки хронични заболувања кои се во фаза на активно лекување или долготрајна терапија;



Под „други тешки хронични заболувања“, во смисла на овој Правилник, се сметаат заболувања кои, според медицинска документација, предизвикуваат значително нарушување на здравствената и социјалната состојба на лицето.

- копија од лична карта или патна исправа;
- специјалистички извештај и медицински доказ за болеста и терапијата, издаден од овластена здравствена установа, не постар од една (1) година;
- копија од трансакциска сметка на подносителот/примателот.

Висината на еднократната парична помош за оваа категорија изнесува до **15.000 денари**, а истата ја утврдува Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

3. За физички лица за кои е потребна медицинска интервенција во странство:

- копија од лична карта или патна исправа;
- Решение за упатување на лекување во странство донесено од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, (и/или конзилијарно мислење, отпусно писмо за веќе извршена интервенција не постаро од шест (6) месеци);
- копија од трансакциска сметка на подносителот/примателот.

Висината на еднократната парична помош за оваа категорија изнесува до **30.000 денари**, а истата ја утврдува Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

4. За физички лица – корисници на гарантирана минимална помош:

- копија од лична карта или патна исправа;
- решение или друг соодветен доказ дека подносителот е корисник на гарантирана минимална помош;
- копија од трансакциска сметка на подносителот/примателот.

Висината на еднократната парична помош за оваа категорија изнесува до **10.000 денари**, а истата ја утврдува Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

5. За самохрани родители со висок степен на социјален ризик:

- копија од лична карта или патна исправа;
- копија од извод од матична книга на родени за децата;



- доказ дека другиот родител е непознат, починат, исчезнат или со соодветен акт на суд или центар за социјална работа е утврдено дека привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности;
- потврда за месечни приходи на подносителот кои не го надминуваат износот на утврдената минимална плата во Република Северна Македонија;
- копија од трансакциска сметка на подносителот/примателот.

Висината на еднократната парична помош за оваа категорија изнесува до **10.000 денари**, а истата ја утврдува Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

III. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ

Изјавувам дека сите наведени податоци во Барањето се точни и вистинити, а доставената документација е веродостојна. Согласен/согласна сум Општина Карпош да ги користи моите лични податоци исклучиво за целите на постапката за доделување на еднократна парична помош, согласно важечките прописи за заштита на личните податоци.

Место и датум: _____ Потпис на барателот: _____
Скопје